

Потребни документи

за запишување на примените кандидати примени во првиот уписен рок за прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Природно - математичкиот факултет во Скопје, во учебната 2021/2022 година.

Почитувани кандидати,

Поради пандемијата со COVID 19, а со цел запазување на безбедносните мерки, доставувањето на потребните документи за упис на примените кандидати ќе се врши по следниов редослед:



Уписот ќе се врши во Горната (нова) зграда во просториите 96/97 и 98/99.

На секој кандидат му е доделен термин (ден и час) кога треба да ги достави документите. Листата со термини е достапна во следниот документ.

Напомена: Рангираните кандидати мора задолжително да се запишат во овие термини и да достават во целост наведените документи. Во спротивно, ќе го изгубат добиеното место и доколку сакаат пак да се запишат на ПМФ, ќе мора да се пријават на вториот или третиот уписен рок, од почеток, доколку останат слободни места.

Им посакуваме успех на сите идни студенти на ПМФ!

При запишувањето, примените кандидати треба да донесат:

1. Индекс и студентска легитимација, пополнети без број на индекс (се купува од книжара)
2. Три фотографии (две 3.5 x 4.5 см и една 2 x 3 см)

3. Образец за запишување на семестар, пополнет и потпишан (се купува од книжара)

4. Сите документи во оригинал, кои се доставени во електронска форма при уписот:

4.1. Пријавниот лист за конкурирање за упис на прв циклус студии во уч.2021/21 г.(образец А1), пополнет и потпишан (се купува од книжара)

4.2. Испечатена и потпишана електронска пријава (интерен пријавен лист)

4.3. Оригинални свидетелства од сите класови

4.4. Оригинален документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)

4.5. Извод од матична книга на родени (оригинал)

4.6. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение, оригинал)

4.7. Потврди за уплата на административна такса од 50 денари и за уплата од 300 денари на жиро-сметката на факултетот.

4.8. Изјава за неподигање на документи

4.9. Изјава за неконкурирање на други факултети

4.10. Изјава за национална припадност (доколку има доставено во електронска форма)

4.11. Изјава за користење на лични податоци

4.12. Дипломи и сертификати за освоени награди (доколку има доставено во електронска форма)

4.13. Документи за специјални услови (доколку е рангиран како кандидат со специјални услови)

5. Пријавен лист од Државен завод за статистика на РМ (образец ВОИ. 20)

6. Кандидатите примени во државна квота поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 100 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на Република Северна Македонија

6.1. [Договор за студирање во државна квота во два примероци.](#)

7. Кандидатите во квота со кофинансирање поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 200 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на Република Северна Македонија, како и

7.1. [Изјава за согласност за поднесување на трошоците на студирање и](#)

7.2. [Договор за студирање во квота со кофинансирање во два примероци](#)

7.3. [Договор за студирање во квота со кофинансирање \(ЗА ВОПРЕДНИ\) во два примероци](#)

8. Потврда за уплата на 500,00 денари на жиро сметката на ПМФ, за административно материјални трошоци (оформување на студентско досие,

библиотечен фонд за библиотеките на Институтите при ПМФ, за обезбедување и колективно осигурување).

Жиро сметка на ПМФ, Образец ПП 50:

Назив и седиште на примач

Банка на примач

трансакциска сметка

сметка на буџетски корисник-единка-корисник

приходна шифра – програма – начин

приходна шифра – програма – начин

ПМФ – СКОПЈЕ

НБРМ

100000000063095

1600110804 788 19

723012 41 2 (точка 6 и 7)

723019 41 2 (точка 8)

8. Потврда за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, ПМФ, на жиро сметка на Ректорат 1600103689 788 18, депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723019, програма 41 начин 2


ВАЖНИ НАПОМЕНИ

Ви напоменуваме дека поради состојбата со пандемијата, оваа година **НЕМА** да има експозитура на банка во просториите на ПМФ. Затоа ви препорачуваме уплатите да ги извршите во вашите места на живеење.

Доколку уплатите електронски, наложите да бидат испечатени и заверени со печат од банката.

Образецот за запишување на семестар, Пријавниот лист за конкурирање за упис на прв циклус студии во уч.2021/21 г.(образец А1) и пријавен лист од Државен завод за статистика на РМ (образец ВОИ. 20), се купуваат од книжара.

Најблиски книжари каде може да се снабдите со истите е населбата Автокоманда (студентски сервис, бела зграда, до ТТК банка) и во комплексот на факултети, Земјоделски, Шумарски и Ветеринарниот факултет.



Конкурсна комисија на ПМФ